



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Ракписите се испраќаат во дупли-
кат на адреса: „Службен весник на
НРМ“—Скопје. Огласи по тарифат.

СКОПЈЕ
Вторник, 8 септември 1953
Број 28 Година IX

Претплата за 1953 год. изнесува
600 дин. Овој број чини 10 динари.
Чековна сметка број 801-Т-166.

103

На основа точ. 3 став 1 и 3 и точ. 5 од Од-
луката за определување и сроковите за
плаќање аконтации на данокот на доход на
земјоделските домаќинства за 1953 година
(„Службен лист на ФНРЈ“ бр. 26/53 год.),
Извршниот совет на Народното собрание на
Народна Република Македонија донесува

ОДЛУКА

**ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ И СРОКОВИТЕ ЗА
ПЛАЌАЊЕ АКОНТАЦИЈА НА ДАНОКОТ
НА ДОХОД НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ДОМА-
ЌИНСТВА ЗА IV-ОТ КВАРТАЛ ЗА 1953
ГОДИНА ПО НАРОДНИ ОДБОРИ НА ОКО-
ЛИИ, ГРАД СКОПЈЕ И ГРАДСКИТЕ ОП-
ШТИНИ СО ПОСЕБНИ ПРАВА**

1. Аконтацијата за наплата на данокот на
доход на земјоделските домаќинства за IV-от
квартал на 1953 година на подрачјата на по-
едините народни одбори се определува и
плаќа на основа разрезаниот данок на до-
ход за 1952 година во проценти и тоа:

Народен одбор	Процент
НО НА ОКОЛИЈА	
Битолска	30
Гевгелиска	35
Гостиварска	35
Дебарска	40
Кичевска	40
Кочанска	40
Кривопаланечка	40
Кумановска	30
Малешевска	40
Овчеполска	35
Охридска	35
Преспанска	35
Прилепска	20
Скопска	25
Струмичка	35
Тетовска	35
Тиквешка	30
Титоввелешка	25
НО на град Скопје	20
НО НА ГР. ОПШТИНА	
Битола	25
Куманово	40
Охрид	40

Прилеп	52
Струмица	20
Тетово	30
Титов Велес	40
Штип	45

2. Околинскиот народен одбор, поради раз-
лики во структурата на земјоделското произ-
водство, за подделните општински народни
одбори на својата територија до 20 септем-
ври 1953 година може да определи други
проценти од процентот определен во точка
1 од оваа одлука, под услов да со тоа не се
менува вкупниот процент за аконтацијата на
данокот на доход за наплата од земјодел-
ските домаќинства пропишан во точка 1 од
оваа одлука.

3. Секое земјоделско домаќинство должно
е да ја уплати аконтацијата на данокот на
доход во износот што се добија со примена
на процентот определен за околицјата, гра-
дот, градската општина со посебни права и
општината на неговиот разрезан данок за
1952 година.

4. Износите на аконтацијата добиена со
примена на процентот согласно точка 3 на
оваа одлука, земјоделските домаќинства се
должни да ги уплатат до 15 ноември 1953
година.

5. Ако земјоделските домаќинства не ја
уплатат пропишаната аконтација во рокот
определен во претходната точка, наплатата
мора да се изврши по присилен пат со напла-
та на определените трошоци.

6. Народните одбори на околицјата, град
Скопје и градските општини со посебни пра-
ва должни се на вообичаен начин да ги за-
познаат даночните обврзници со процен-
тот по кој се должни да ја платат аконтаци-
јата на данокот на доход, рокот за плаќање
и последиците на ненавремената уплата. За
ова даночните обврзници нема да се изве-
стуваат одделно.

7. Оваа одлука влегува во сила со денот
на објавувањето во „Службен весник на На-
родна Република Македонија“.

Број 106

5 септември 1953 година
Скопје

Извршен совет

Секретар, Претседател,
М. Х. Василев, с.р. Л. Колишевски, с.р.

✓ 104

Државниот секретаријат за внатрешни работи согласно чл. 13 буква г) од Законот за удруженијата, соборите и другите јавни скупови, решавајќи по поднесената пријава за одобрување оснивањето и работата на Коњичкиот сојуз на Македонија, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНИВАЊЕТО И РА- БОТАТА НА КОЊИЧКИОТ СОЈУЗ НА МАКЕДОНИЈА

Се одобрува оснивањето и работата на Коњичкиот сојуз на Македонија, со седиште во град Скопје, а со право на дејност на подрачјето на НР Македонија.

Бр. 10658
6-VII-1953 год.
Скопје

Државен секретар
за внатрешни работи,
З. Биљановски, с. р.

✓ 105

Државниот секретаријат за внатрешни работи согласно член 13 буква г) од Законот за удруженијата, соборите и другите јавни скупови, решавајќи по пријавата за одобрување оснивањето и работата на Пчеларското друштво „Матица“, за град Скопје и Скопска околија, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНИВАЊЕТО И РАБОТАТА НА ПЧЕЛАРСКОТО ДРУШТВО „МАТИЦА“ ЗА ГРАД СКОПЈЕ И СКОПСКА ОКОЛИЈА

Се одобрува оснивањето и работата на Пчеларското друштво „Матица“ за град Скопје и Скопска околија, со седиште во град Скопје, а со право на дејност на подрачјето на град Скопје и Скопска околија.

Број 6480
7-V-1953 година
Скопје

Државен секретар
за внатрешни работи,
З. Биљановски, с. р.

Огласен дел

РЕГИСТРАЦИИ НА ДРЖАВНИ СТОПАНСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА

На основа решението на Советот за стопанство на Народниот одбор на Градската општина—Тетово бр. 10088 од 1-VIII-1953 година е запишано во регистарот на државните стопански претпријатија на страна 34, рег. бр. 34, претпријатието под фирма: Градско претпријатие за изработка на килими, трикотажа и конфекција, со седиште во Тетово.

Претпријатието е основано со решение на Народниот одбор на Градската општина—Тетово бр. 8461 од 25-VI-1953 година.

Предмет на работата на претпријатието е: изработка на килими, трикотажа и конфекција.

Претпријатието ќе го потпишува директорот Гуровски Трпуш, во границите на овластувањето, а во негово отсуство комерцијалниот раководител Николовски Страхил.

Бр. 10088/53 од Советот за стопанство на НО на Градската општина—Тетово. (201)

На основа решението на Советот за стопанство на Народниот одбор на Градската општина—Битола бр. 12357 од 14-V-1953 година е запишано во регистарот на државните стопански претпријатија на страна 115, рег. бр. 1, претпријатието под фирма: Трговско претпријатие „Бистра“, со седиште во Битола.

Претпријатието е основано со решение на Владата на НРМ бр. 5068 од 26-XII-1950 година, а со решение бр. 743 од 12-VII-1952 година е пренесено под управа на Народниот одбор на Градската општина—Битола.

Предмет на работата на претпријатието е: трговија со месо и преработки од месо; трговија со млеко и преработки од млеко; и трговија со алкохолни и безалкохолни пијалоци.

Претпријатието ќе го потпишува директорот Јорго Хаципоповски, во границите на овластувањето.

Бр. 12354/53 од Советот за стопанство на НО на Градската општина—Битола. (189)

ПРОМЕНИ ВО РЕГИСТАРОТ

Со решение на Народниот одбор на град Скопје бр. 14785 од 27-VIII-1953 година е сменета фирмата на Фабриката за алкохолни и безалкохолни пијалоци и оцед „Тиквеш“, со седиште во Скопје, и во иднина истата ќе се води под фирма: Ф-ка за производство и промет на алкохолни и безалкохолни пијалоци и оцед „Бисерка“.

Од Советот за стопанство на НО на град Скопје, бр. 14785 од 27-VIII-1953 година. (218)

Со решение бр. 3 од 21-I-1953 година на Народниот одбор на Градската општина—Радовиш, Фикри Томбаков е назначен за директор на Градското трговско претпријатие „Готен“, со седиште во Радовиш, и од 21-I-1953 година има право да ја потпишува фирмата.

Со истото решение е разрешен од должност досегашниот директор Иљми Улиси и од 21-I-1953 година му престанува правото да ја потпишува фирмата.

Од Советот за стопанство на НО на Струмичка околија, бр. 9088 од 12-VI-1953 година. (190)

РЕГИСТАР НА ЗАДРУЖНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

На основа решението на Советот за стопанство на Народниот одбор на Скопска околија бр. 4356 од 3-VI-1953 година е запишано во регистарот на

задружните организации под рег. бр. 2, страна 3, претпријатието под фирма: Задружно земјоделско претпријатие „1 мај“, со седиште во село Миландивовци.

Претпријатието е основано со решение на Околисткиот задружен сојуз — Скопје, под бр. 958 од 1-VI-1953 година.

Предмет на работата на претпријатието е: вршење демонстративни опити во производството на грозје и овоштира, на семенски материјали и фуражни култури; огледи во подобрување на сточарството и пасиштата и вршење на услуги со својот машински парк.

Претпријатието ќе го потпишува директорот Киро Т. Несторовски, а во негово отсуство или спреченост Трајан Арсовски, двајцата во границите на овластувањето.

Бр. 4356/53 од Советот за стопанство на НО на Скопска околија. (174)

Во регистарот на задружните организации на Народниот одбор на Охридска околија на страна 37, рег. бр. 37, е запишана Општата земјоделска задруга „Момчило Јордановски“, со седиште во с. Песочани—Охридско.

Задругата е основана на оснивачкото собрание од 25-III-1953 година. Предмет на работата на задругата и обврските на задругарите се предвидени со правилата на Задругата.

Задругата ќе ја претставуваат и потпишуваат претседателот Наум Петрески и членот Цветко Таневски.

Од Советот за стопанство на НО на Охридска околија, бр. 5035 од 12-VIII-1953 година. (74)

Во регистарот на задружните организации на Народниот одбор на Охридска околија на страна 32, рег. бр. 32 е запишана Општата земјоделска задруга „Илија Дојчиновски“, со седиште во с. Горно Средоречје — Охридско.

Задругата е основана на оснивачкото собрание од 18-V-1952 година. Предмет на работата на задругата и обврските на задругарите се предвидени со правилата на Задругата.

Задругата ќе ја претставуваат, застапуваат и потпишуваат претседателот Димко Марковски и членовите Блаже Трајковски и Тане Сиљановски.

Од Советот за стопанство на НО на Охридска околија, бр. 5734/52. (77)

Во регистарот на задружните организации на Народниот одбор на Малешевска околија под рег. бр. 34 е запишана Кондурациската занаетчиска задруга „Пролетер“, со седиште во Берово.

Задругата е основана на оснивачкото собрание од 30-I-1953 година. Предмет на работата на задругата и обврските на задругарите се предвидени со правилата на Задругата.

Задругата ќе ја претставува, застапува и потпишува претседателот Панте Зографски.

Од Советот за стопанство на НО на Малешевска околија, бр. 1358 од 16-III-1953 година. (148)

Со решение на Управниот одбор на Земјоделската задруга „Груништа“, со седиште во село Мечитлија, назначени се за потписници на задругата Алексо Спасовски и Алексо Митревски и од 5-VI-1953 година имаат право да ја потпишуваат задругата.

Со истото решение разрешени се од должност досегашните потписници Блаже Георгиевски и Димитрија Најдовски и од 5-VI-1953 година им престанува правото да ја потпишуваат задругата.

Од Советот за стопанство на НО на Битолска околија, бр. 9734 од 19-VI-1953 година.

На основа решението на Советот за стопанство на Народниот одбор на Дебарска околија бр. 3129 од 21-VI-1953 година Селанската работна задруга „Долна Жупа“, со седиште во село Мал Папраник, се брише од регистарот на задружните организации, бидејќи со решение на Народниот одбор на Дебарска околија престана да работи.

Од Советот за стопанство на НО на Дебарска околија, бр. 3941 од 1-VII-1953 година. (143)

РЕГИСТРАЦИИ НА ЗАНАЕТЧИСКИ ДУКАНИ И РАБОТИЛНИЦИ

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Битолска околија бр. 5029/53 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 157, рег. бр. 157, занаетческиот дуќан под фирма: Зидар Спиро Димков Костандиновски, со седиште во с. Смилево.

Предмет на работата на дуќанот е: зидарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Спиро Димков Костандиновски. (211)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Битолска околија бр. 5019/53 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 156, рег. бр. 156, занаетческиот дуќан под фирма: Зидар Пецо Гоцев Печипајковски, со седиште во с. Смилево.

Предмет на работата на дуќанот е: зидарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Пецо Гоцев Печипајковски. (212)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Битолска околија бр. 4869/53 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 155, рег. бр. 155, занаетческиот дуќан под фирма: Зидар Ристо Велев Тодоровски, со седиште во с. Смилево.

Предмет на работата на дуќанот е: зидарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ристо Велев Тодоровски. (213)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Битолска околија бр. 4867/53 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 154, рег. бр. 154, занаетческиот дуќан под фирма: Зидар Петар Блажев Петровски, со седиште во с. Смилево.

Предмет на работата на дуќанот е: зидарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Петар Блажев Перовски. (214)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Битолска околија бр. 4859/53 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 153, рег. бр. 153, занаетчи-скиот дуќан под фирма: Воденица на Селанската работна задруга „Братство“, со седиште во с. Дол-но Орехово.

Предмет на работата на дуќанот е: воденичар-ски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува управникот Ристе Наумов. (215)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Битолска околија бр. 4695/53 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 152, рег. бр. 152, занаетчи-скиот дуќан под фирма: Зидар Доне Спиров Ко-човски, со седиште во с. Смилево.

Предмет на работата на дуќанот е: зидарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Доне Спиров Кочовски. (216)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Битолска околија бр. 4682/53 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 151, рег. бр. 151, занаетчи-скиот дуќан под фирма: Зидар Павле Јолев Влка-новски, со седиште во с. Смилево.

Предмет на работата на дуќанот е: зидарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Павле Јолев Влкановски. (217)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Битолска околија бр. 4674/53 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 150, рег. бр. 150, занаетчи-скиот дуќан под фирма: Зидар Борис Дамев До-невски, со седиште во с. Смилево.

Предмет на работата на дуќанот е: зидарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Борис Дамев Донеvски. (218)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Битолска околија бр. 4612/53 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 149, рег. бр. 149, занаетчи-скиот дуќан под фирма: Зидар Шаип Сулејман Јашар, со седиште во с. Креница.

Предмет на работата на дуќанот е: зидарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ша-ип Сулејман Јашар. (219)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Битолска околија бр. 4626/53 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 148, рег. бр. 148, занаетчи-скиот дуќан под фирма: Зидар Борис Георгиев Тодоровски, со седиште во с. Смилево.

Предмет на работата на дуќанот е: зидарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Борис Георгиев Тодоровски. (220)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Битолска околија бр. 4626/53 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 147, рег. бр. 147, занаетчи-скиот дуќан под фирма: Зидар Киро Павлов Гу-лугаровски, со седиште во с. Смилево.

Предмет на работата на дуќанот е: зидарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Киро Павлов Гулугаровски. (221)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Битолска околија бр. 4630/53 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 146, рег. бр. 146, занаетчи-скиот дуќан под фирма: Зидар Васил Аврамов Тодоровски, со седиште во с. Смилево.

Предмет на работата на дуќанот е: зидарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Васил Аврамов Тодоровски. (222)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Битолска околија бр. 4596/53 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 145, рег. бр. 145, занаетчи-скиот дуќан под фирма: Зидар Борис Кочов По-повски, со седиште во с. Смилево.

Предмет на работата на дуќанот е: зидарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Борис Кочов Поповски. (223)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Битолска околија бр. 4582/53 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 144, рег. бр. 144, занаетчи-скиот дуќан под фирма: Зидар Крсте Иванов Ко-вачевски, со седиште во с. Смилево.

Предмет на работата на дуќанот е: зидарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Крсте Иванов Ковачевски. (224)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Битолска околија бр. 4541/53 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 143, рег. бр. 143, занаетчи-скиот дуќан под фирма: Зидар Илија Димев Бу-чиновски, со седиште во с. Смилево.

Предмет на работата на дуќанот е: зидарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Илија Димев Вучиновски. (225)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Битолска околија бр. 4543/53 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 142, рег. бр. 142, занаетчи-скиот дуќан под фирма: Зидар Тане Велев То-доровски, со седиште во с. Смилево.

Предмет на работата на дуќанот е: зидарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишуваат сопственикот Тане Велев Тодоровски. (226)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Битолска околија бр. 4388/53 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 141, рег. бр. 141, занаетчи-скиот дуќан под фирма: Зидар Вангел Богоев По-повски, со седиште во с. Лисолај.

Предмет на работата на дуќанот е: зидарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Вангел Богоев Поповски. (227)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Битолска околија бр. 4406/53 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 140, рег. бр. 140, занаетчискиот дуќан под фирма: Зидар Ристо Илов Тодоровски, со седиште во с. Смилево.

Предмет на работата на дуќанот е: зидарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ристо Илов Тодоровски. (228)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Битолска околија бр. 4375/53 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 139, рег. бр. 139, занаетчискиот дуќан под фирма: Зидар Васил Илов Сиљановски, со седиште во с. Смилево.

Предмет на работата на дуќанот е: зидарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Васил Илов Сиљановски. (229)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Битолска околија бр. 4373/53 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 138, рег. бр. 138, занаетчискиот дуќан под фирма: Зидар Георги Фиданов Геновски, со седиште во с. Смилево.

Предмет на работата на дуќанот е: зидарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Георги Фиданов Геновски. (230)

На основа дозволата од Советот за комунални работи на НО на Титоввелешка околија бр. 7545/52 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 36, рег. бр. 1, занаетчискиот дуќан под фирма: Зидар Исеин А. Муцовски, со седиште во село Горно Врановци.

Предмет на работата на дуќанот е: зидарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Исеин А. Муцовски. (50)

На основа дозволата од Советот за комунални работи на НО на Титоввелешка околија бр. 7162/52 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 34, рег. бр. 1, занаетчискиот дуќан под фирма: Зидар Имер А. Адемовски, со седиште во село Горно Врановци.

Предмет на работата на дуќанот е: зидарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Имер А. Адемовски. (51)

На основа дозволата од Советот за комунални работи на НО на Титоввелешка околија бр. 6477/52 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 37, рег. бр. 1, занаетчискиот дуќан под фирма: Кондурација Рамадан Камберовски, со седиште во село Горно Врановци.

Предмет на работата на дуќанот е: кондурациски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Рамадан Камберовски. (61)

На основа дозволата од Советот за комунални работи на НО на Титоввелешка околија бр. 7284/52 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 35, рег. бр. 1, занаетчискиот дуќан под фирма: Зидар Расим М. Шаинов, со седиште во село Коселаре.

Предмет на работата на дуќанот е: зидарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Расим М. Шаинов. (90)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Охридска околија бр. 15467 од 5-I-1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 164, рег. бр. 164, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Никола Наумов Јовановски, со седиште во село Сливово.

Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Никола Наумов Јовановски. (53)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Битолска околија бр. 10042 од 22-X-1952 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 64, рег. бр. 64, занаетчискиот дуќан под фирма: Казан за печење на ракија на Општата земјоделска задруга, со седиште во с. Смилево — Битолско.

Предметот на работата е: печење на ракија.

Фирмата ќе ја потпишуваат Пере Ристевски и Горѓи Стојановски. (1592)

На основа дозволата од НО на Тиквешка околија бр. 4845/53 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 107—108, рег. бр. 54, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Ангел Ферд Галабов, со седиште во Кавадарци, ул. „Илинденска“ бр. 32.

Предмет на работата на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ангел Ферд Галабов. (186)

На основа дозволата од НО на Тиквешка околија бр. 5268 од 24-III-1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 109—110, рег. бр. 55, занаетчискиот дуќан под фирма: Вербер Ристо Јанков Арсов, со седиште во с. Ваташа.

Предмет на работата на дуќанот е: берберски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ристо Јанков Арсов. (201)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Битолска околија бр. 1034 од 22-X-1952 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 65, рег. бр. 65, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичарска работилница на Општата земјоделска задруга, со седиште во село Боишта.

Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишуваат Пере Ристевски и Горѓи Стојановски. (1593)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Битолска околија бр. 236 од 13-I-1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 103, рег. бр. 103, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичарска работилница на Селанската работна задруга, со седиште во село Дихово.

Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишуваат Пандо Колевски и Павлевски Васил. (80)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Кумановска околија бр. 15106 од 24-XII-1952 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 53, рег. бр. 53, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Димко Денков Николоски, со седиште во Куманово.

Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Димко Денков Николоски. (66)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Кумановска околија бр. 16721 од 30-XII-1952 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 52, рег. бр. 52, занаетчискиот дуќан под фирма: Терзија Санде Милев Илиевски, со седиште во с. Стрезовце.

Предмет на работата на дуќанот е: терзиски изработки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Санде Милев Илиевски. (67)

На основа дозволата од ОНО—Куманово бр. 27272 од 30-X-1945 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници под бр. 99, занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач Владе Антиќ Стошиќ, со седиште во село Алгуња.

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Владе Антиќ Стошиќ. (132)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Битолска околија бр. 10124/1952 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 73, рег. бр. 73, занаетчискиот дуќан под фирма: Казан за печење на ракија на Општата земјоделска задруга „Илинден“ со седиште во село Големо Илино.

Предмет на работата на дуќанот е: печење на ракија.

Фирмата ќе ја потпишува раководителот Бошко Велјановски. (11)

На основа дозволата од Советот за стопанство на Народниот одбор на Битолска околија бр. 11067/52 година, запишан е во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 83, рег. бр. 83, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар, Никола Дурмишовски со седиште во село Гавато.

Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Никола Дурмишовски.

Од Советот за стопанство на НО на Битолска околија, бр. 11068 од 15-XII-1952 година. (1601)

На основа дозволата од Советот за стопанство на Народниот одбор на Битолска околија бр. 11198/52 година, запишан е во регистарот на занаетчиските дуќани под фирма: Кројачка работилница на Селанската работна задруга во село Куретино.

Предмет на работата на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишуваат Николоски Коста, Поповски Коста и Наумовски Ванчо.

Од Советот за стопанство на НО на Битолска околија, бр. 11198 од 15-XII-1952 година. (1602)

На основа дозволата од Советот за стопанство на Народниот одбор на Битолска околија бр. 11522 од 2-XII-1952 година, запишан е во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 88, рег. бр. 88, занаетчискиот дуќан под фирма: Казан за печење на ракија на Црквата „Света Богородица“ во село Тепавци.

Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува раководителот Панде Илиевски.

Од Советот за стопанство на НО на Битолска околија, бр. 11523 од 2-XII-1952 година. (1606)

На основа дозволата од Советот за стопанство на Народниот одбор на Битолска околија бр. 11528 од 2-XII-1952 година, запишан е во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 89, рег. бр. 89, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичарска работилница на Општата земјоделска задруга, во село Железнец.

Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува раководителот Марковски Ѓорѓи.

Од Советот за стопанство на НО на Битолска околија, бр. 11529 од 2-XII-1952 година.

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Охридска околија бр. 13855/52 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 165, рег. бр. 165, занаетчискиот дуќан под фирма: Кондурација Киро Ламбов Мандовски, со седиште во Струга.

Предмет на работата на дуќанот е: кондурациски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Киро Ламбов Мандовски. (117)

На основа дозволата од НО на Градската општина—Битола бр. 8043/53 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 655, рег. бр. 1, занаетчискиот дуќан под фирма: Столар, Тодор Николов Христов, со седиште во Битола, ул. „Дунав“ бр. 14.

Предмет на работата на дуќанот е: столарски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Тодор Николов Христов. (98)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Охридска околија бр. 13045/52 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 167, рег. бр. 167, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичарска работилница на СРЗ „Стојан Суклоски“, со седиште во село Белчишта.

Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува рабoтoвoдитeлoт Дафин Трпески. (118)

На основа дозволата од ГНО—Прилеп бр. 3324 48 г. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 125, рег. бр. 125, занаетчискиот дуќан под фирма: Златар-кујунџија Круме М. Гулески, со седиште во Прилеп, ул. „144“ бр. 19.

Предмет на работата на дуќанот е: златаро-кујунџиски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Круме М. Гулески. (125)

На основа дозволата од ГНО Прилеп бр. 1072 48 г. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 124, рег. бр. 124, занаетчискиот дуќан под фирма: Леблебиџија, Трајко И. Андоноски, со седиште во град Прилеп ул. „М. Тито“ бр. 241.

Предмет на работата на дуќанот е: печење и продавање на леблебија.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Трајко И. Андоноски. (126)

На основа дозволата од ГНО—Прилеп бр. 13039 52 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 126, рег. бр. 126, занаетчискиот дуќан под фирма: Електро инсталаторска работилница Стеван П. Павлоски, со седиште во град Прилеп, ул. „183“ бр. 13. — Прилеп.

Предмет на работата на дуќанот е: електро-инсталаторски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стеван П. Павлоски. (127)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Прилепска околија бр. 3587 од 23-II-1953 г. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 13, рег. бр. 13, занаетчискиот дуќан под фирма: Налбат Рефат Целилов Чучукоски, со седиште во село Лажани.

Предмет на работата на дуќанот е: потковување на добиток.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот: Рефат Целилов Чучукоски. (137)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Охрид. околија бр. 4419 од 16-II-1953 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 172, рег. бр. 172, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Нове Карафилов Митрески, со седиште во село Лактиње.

Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Нове Карафилов Митрески. (128)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Охрид. околија бр. 4418 од 16-II-1953 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 171, рег. бр. 171, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Дамјан Митрев Алексоски, со седиште во с. Лактиње.

Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Дамјан Митрев Алексоски. (129)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Охрид. околија бр. 4366 од 16-II-1953 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 170, рег. бр. 170, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Трајче Николов Митрески, со седиште во село Арбиново.

Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Трајче Николов Митрески. (130)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Охрид. околија бр. 3310 од 14-II-1953 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 173, рег. бр. 173, занаетчискиот дуќан под фирма: Валавичар Турчин Савев Петрески, со седиште во с. Годије.

Предмет на работата на дуќанот е: валавичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Турчин Савев Петрески. (135)

На основа дозволата од НО на Охридска околија бр. 5011 од 21-II-1953 е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 174, рег. бр. 174, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Ристо Наумов Калаџиески, со седиште во Струга.

Предмет на работата на дуќанот е: шиење на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ристо Наумов Калаџиески. (260)

На основа дозволата од НО на Охридска околија бр. 7369 од 30-III-1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 183, рег. бр. 183, занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач, Пашо Минов Димитроски, со седиште во Лешани.

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Пашо Минов Демироски. (261)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

ЛИЧНИ КАРТИ

Лична карта рег. бр. 12142, серија бр. 0044463, издадена од ПВР — Струга на Абиб Ади. Бектеши, с. Велешта — Охридско. (1852)

Лична карта рег. бр. 3205, серија бр. 0213085, издадена од ПВР — Охрид на Трифун Душанов Размовски, ул. „Питу Гулев“ бр. 22 — Охрид. (1828)

Лична карта рег. бр. 2591, серија бр. 0227201, издадена од ПВР — Охрид на Разме Костов Гроздановски, с. Опеница — Охридско. (1829)

Лична карта рег. бр. 16219, издадена од ПВР — Струга на Симун Ристов Зотуроски, с. Враништа — Охридско. (1830)

Лична карта рег. бр. 1749, серија бр. 0027200, издадена од ПВР — Ресен на Камбер Ал. Елмазовски, с. Наќолец — Преспанско. (1831)

Лична карта рег. бр. 2158, серија бр. 0027380, издадена од ПВР — Ресен на Милан Кр. Нечовски, с. Езерени — Преспанско. (1833)

Лична карта рег. бр. 5425, серија бр. 0031111, издадена од ПВР — Ресен на Ристосија Јанкуловска, с. Лубојно — Преспанско. (1832)

Лична карта рег. бр. 436, серија бр. 0276635, издадена од ПВР — Ресен на Нејат Зекманов Салиевски, Ресен. (1834)

Лична карта рег. бр. 6266, серија бр. 0283949, издадена од ПВР — Ресен на Мише Атанасов Саламовски, Ресен — Преспанско. (1835)

Лична карта рег. бр. 3373, серија бр. 0028512, издадена од ПВР — Ресен на Мите Хр. Јанковски, с. Гричари — Преспанско. (1836)

Лична карта рег. бр. 4842, серија бр. 0280723, издадена од ПВР — Ресен на Лева Н. Источка, с. Бољно — Преспанско. (1837)

Лична карта рег. бр. 684, серија бр. 0225194, издадена од ПВР — Охрид на Ванчо Пандев Аврамовски, с. Мешеиште — Охридско. (1839)

Лична карта рег. бр. 17618, серија бр. 0023151, издадена од ПВР — Охрид на Мартин Методијев Аврамовски, с. Вевчани — Охридско. (1840)

Лична карта рег. бр. 3456, серија бр. 0663883, издадена од ПВР — Тетово на Гано Петре Спасовски, с. Раотинце — Тетовско. (1841)

Лична карта рег. бр. 859, издадена од ПВР — Радовиш на Ружа Петрова (Аџиманова) Мазнева, ул. „М. Ацев“ бр. 48 — Радовиш. (1842)

Лична карта рег. бр. 6136, серија бр. 0477265, издадена од ПВР — Струмица на Абедин Фаиков Сулеманов, с. Велуса — Струмичко. (1843)

Лична карта рег. бр. 1302, серија бр. 0341812, издадена од ПВР — Т. Велес на Диме Јанев Коцевски, с. Чашка — Титоввешко. (1844)

Лична карта рег. бр. 499, издадена од ПВР — Струмица на Абедин Ф. Сулев, с. Велуса — Струмичко. (1845)

Лична карта рег. бр. 1569, издадена од ПВР — Радовиш на Милчо Ефтимов Мијалов ул. „В. Прке“ бр. 28 — Радовиш. (1846)

Лична карта рег. бр. 25143, серија бр. 0721953, издадена од ПВР — Гостивар на Зекир Идриза Рамадани, с. Беловиште — Гостиварско. (1847)

Лична карта рег. бр. 6401, серија бр. 0284325, издадена од ПВР — Ресен на Дорче Б. Крстевски, с. Л. Река — Преспанско. (1848)

Лична карта рег. бр. 2861, серија бр. 0647368, издадена од ПВР — Кратово на Гена Александар (Манева) Михајлова, Кратово — Кумановско. (1849)

Лична карта рег. бр. 6158, серија бр. 0038869, издадена од ПВР — Струга на Мурат Усеинов Исаковски, с. Поум — Охридско. (1850)

Лична карта рег. бр. 8981, серија бр. 0041692, издадена од ПВР — Струга на Гуладин Шабанов Шабановски, с. Октиси — Охридско. (1851)

Лична карта рег. бр. 540, серија бр. 0083053, издадена од ПВР — Кавадарци на Ристо Марко Стојанов, с. Долна Бошава — Тиквешко. (1852)

Лична карта рег. бр. 8032, издадена од ПВР — Прилеп на Драгомир Д. Бошковски, ул. „200“ бр. 20 — Прилеп. (1854)

Лична карта рег. бр. 9019, серија бр. 0153351, издадена од ПВР — Прилеп на Лилјана Славева Ивановска, ул. „Илија Василевски“ бр. 8 Прилеп. (1853)

Лична карта рег. бр. 35215, серија бр. 0028329, издадена од УВР на ГНО Скопје на Радмила Ристо (Илик) Николова, ул. „39“ бр. 118 — Скопје. (1618)

Лична карта рег. бр. 30483, серија бр. 0025191, издадена од УВР на ГНО Скопје на Никола Јордан Сребров, ул. „Раде Кончар“ бр. 2/а — Скопје. (1619)

Лична карта рег. бр. 83061, серија бр. 0058941, издадена од ПВР на ГНО Скопје на Никола Атанас Тодоровски, ул. „578“ бр. 3 — Скопје. (1613)

Лична карта рег. бр. 3141, серија бр. 0783915, издадена од ПВР на ОНО Г. Пегров на Ектем Абдула Рустем, с. Долно Свиляри — Скопско. (1632)

Лична карта рег. бр. 4216, серија бр. 058016, издадена од ПВР на ОНО Скопје на Марко Г. Николовски, ул. „Титоградска“ бр. 13 — Скопје. (1646)

Лична карта рег. бр. 37258, серија бр. 0034750, издадена од ПВР на ГНО Скопје на Фаик Љатив Амедовски, ул. „118“ бр. 173/а — Скопје. (1672)

Лична карта рег. бр. 80527, серија бр. 0056907, издадена од ПВР на ГНО Скопје на Шабан Фета Идризов, ул. „146“ бр. 83 — Скопје. (1673)

Лична карта рег. бр. 36883, серија бр. 0031895, издадена од ПВР на ГНО Скопје на Полка Мите Панева, ул. „279“ бр. 48 — Скопје. (1674)

Лична карта рег. бр. 16757, серија бр. 0019154, издадена од ПВР на ГНО Скопје на Смиља Методи Иванова, ул. „Димитар Влахов“ бр. 13 — Скопје. (1675)

СОДРЖИНА

103. Одлука за определување и сроковите за плаќање аконтација на данокот на доход на земјоделските домаќинства за IV-от квартал за 1953 година по народни одбори на околии, град Скопје и градските општини со посебни права 221
104. Решение за одобрување оснивањето и работата на Коњичкиот сојуз на Македонија 222
105. Решение за одобрување оснивањето и работата на Пчеларското друштво „Матица“ за град Скопје и Скопска околија 222